

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНАТА НА ПОДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ

Вид на издатак 1	ИЗНОС		Се применува од период 4
	Стопанство 2	Нестопанство 3	

Дневници за службени патувања

- 8%¹ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци

2.164,00
2.164,00
21-05-2020

Трошоци за исхрана кога работодавачот ја организира на свој трошок

- најмногу до 20%² од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година

5.043,00

20-02-2020

Регрес за годишен одмор

- 40%³ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци

10.822,00
15.853,00
21-05-2020
- 60%⁴ од просечна исплатена месечна нето плата по работник

10.822,00
15.853,00
21-05-2020

Отпремнина за одење во пензија

- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата во последните три месеци

54.110,00

21-05-2020
- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата

52.844,00

21-05-2020

Јубилејни награди

27.055,00⁵ просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци

- согласно одредбите на член 78 од Општиот колективен договор за комуналните дејности

Со Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на РМ“ бр. 265/2019) не е уредено правото за дневни трошоци при службени патувања во земјата.

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија е објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 10/08, 88/08, 122/08 и 85/09).

¹ член 69 став 1 од Општиот колективен договор за комунални дејности на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 107/06);

² член 113 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,....120/18);

³ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст) („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016) (Најмал износ);

⁴ член 9 од Законот за исплата на платите во РМ („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, ...147/15);

⁵ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016).

Почитувајќи ги одредбите на член 204 до член 210 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,27/16), упатуваат дека Општиот колективен договор за јавниот сектор се однесува на органите на државната власт и другите државни органи, органите на ЕЛС, установите, јавните претпријатија, заводите, агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат дејност од јавен интерес.

Согласно член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 130/09), општите колективни договори се усогласуваат со одредбите на Законот за работните односи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за работните односи, односно најкасно до 4^{ти} мај 2010 година.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 239/19) во членот 6 од наведениот закон е утврдено дека **„висината на минималната плата изнесува 14.500,00 денари во нето износ, започнувајќи со исплатата на платата за месец декември 2019 година, заклучно со исплатата на платата за месец март 2020 година“**. Според наши пресметки **брuto платата за периодот јануари – март 2020 година изнесува 21.107,00 денари**.

Исто така во („Службен весник на РСМ“ бр. 239/19) објавен е Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата.

Најниската основица за пресметување на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно одредбите на член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ” бр. 142/08, 62/09, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 150/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, Автентично толкување 8/15, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18) за **тековната 2020 година изнесува 19.160 денари во бруто износ**.

Минимална плата

Согласно објавата од Министерството за труд и социјална политика содржана во „Службен весник на РСМ“ бр. 75/20 од 24.03.2020 година е утврдено дека **“висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2020 година изнесува 21.776 ден.”**. Со Извршените пресметки од наша страна констатиравме дека минималната плата започнувајќи од месец април 2020 година изнесува **14.934 ден**.

Имајќи ги во предвид одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба, објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 88/20), минималната нето плата за месеците: април, мај и јуни 2020 година е утврдена во висина од 14.500 денари. Според наши пресметки минималната бруто плата за наведените месеци месечно изнесува 21.107,00 денари.

Парични пашалы и парични надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државата и локалната власт и претседателите и членовите на Советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба

Органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, детската, социјалната, здравствената заштита, како и други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Северна Македонија или единиците на локална самоуправа, независните регулаторни тела со јавни овластувања утврдени со закон, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј

основач е Република Северна Македонија или единиците на локалната самоуправа, на претседателите и членовите на одборите на директори, управни и надзорни одбори, комисији, работни групи и советодавни и експертски тела и совети на единиците на локалната самоуправа при исплатата на паричните паушали и парични надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државата и локалната власт и претседателите и членовите на Советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба потребно е да ги имаат во предвид одредбите на Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на парични паушали и парични надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државата и локалната власт и претседателите и членовите на Советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 94/20), со која се вршат одредени ограничувања детално уредени во наведената уредба.

„Уставниот суд, на XVIII-та седница одржана на 27 мај 2020 година, одлучи да поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државата и локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/20).

Судот, исто така донесе и решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на оваа уредба, а согласно член 27 став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија“.

Паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисији, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба

Органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисији, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба при исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело потребно е да ги имаат во предвид одредбите на Уредбата со законска сила за исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисији, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2020), со која се вршат одредени ограничувања детално уредени во наведената уредба.